



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 6
година XVIII
24.06.2014 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 138/20 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 138/20 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08- 836/22
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 138/20 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 138/20 КО Чашка.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/21
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 3073 КО Владиловци

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 3073 КО Владиловци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08- 836/4
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3073 КО Владиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3073 КО Владиловци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/3
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко–планска документација на КП 3186/1 КО Владиловци

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко–планска документација на КП 3186/1 КО Владиловци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/6
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3186/1 КО Владиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3186/1 КО Владиловци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/5
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанистичко – планска документација на КП 633
КО Лисиче

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко–планска документација на КП 633 КО Лисиче, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/8
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 633 КО Лисиче

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 633 КО Лисиче.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/7
17.06.2014 година
Чашка

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанистичко–планска документација на КП 2122
КО Горно Јаболчиште

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко–планска документација на КП 2122 КО Горно Јаболчиште, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/10
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 2122 КО Горно Јаболчиште

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 2122 КО Горно Јаболчиште.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/9
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 940 КО Мелница

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 940 КО Мелница, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/12
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 940 КО Мелница

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 940 КО Мелница.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/11
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 139/5 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 139/5 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/24
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 139/5 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 139/5 КО Чашка.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/23
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанистичко–планска документација на КП
149/15 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко–планска документација на КП 149/15 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/26
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ"

бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 149/15 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 149/15 КО Чашка.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/25
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанистичко –планска документација на КП
147/6 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко–планска документација на КП 147/6 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/30
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/6 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко–планска документација на КП 147/6 КО Чашка.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/29
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко–планска документација на КП 133/6 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко–планска документација на КП 133/6 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/28
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 133/6 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 133/6 КО Чашка.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/27
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 510 КО Мартолци

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 510 КО Мартолци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/32
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 510 КО Мартолци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 510 КО Мартолци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/31
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 1560 КО Извор

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко–планска документација на КП 1560 КО Извор, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/14
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1560 КО Извор

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1560 КО Извор.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/13
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 3128 КО Оморани

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 3128 КО Оморани, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/16
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3128 КО Оморани

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3128 КО Оморани.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/15
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 453 КО Мелница

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 453 КО Мелница, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/18
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 453 КО Мелница

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 453 КО Мелница.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/17
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 411/6 И 411/5 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко–планска документација на КП 411/6 И 411/5 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 17.06.2014.

Бр. 08-836/20
17.06.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 411/6 И 411/5 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 411/6 И 411/5 КО Чашка.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 07 – 836/19
17.06.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

29. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 411/6 и 411/5 КО Чашка
30. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 411/6 И 411/5 КО Чашка

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник: Бојанка Мирова
Изготвил: Димче Ангелов
Оливера Таскова
Техничка обработка: Димче Ангелов**